



## СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на  
Општина Пехчево

Вторник 22 март 2016 год.

Уредува:

Излегува по потреба  
Гласникот е бесплатен

Бр.02

ПЕХЧЕВО

Год.2016

Стручна служба при  
Општина Пехчево  
тел. (033)441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

#### за објавување на актите од Советот на општина Пехчево

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:

1. Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година;
2. Одлука за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно);
3. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево ;
4. Одлука за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година;
5. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година;
6. Одлука за кофинансирање на проектот „ Уредување на мал плоштад во село Умлена”;
7. Одлука за кофинансирање на проектот „Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените места во општина Пехчево”;
8. Одлука за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014-2020 година”;
9. Одлука за приоритетен проект “Простапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” – општина Пехчево;
10. Одлука за давање на согласност за инвестиција со предлог проектот “Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, општина Пехчево”;
11. Одлука за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот во општина Пехчево;
12. Одлука за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година;
13. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015 година;
14. Одлука за усвојување на Завршната сметка за работењето на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2015 година;
15. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година;
16. Одлука за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година;
17. Одлука за награда на учениците при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево.

Број 09-405/2  
15.03.2016 год.  
Пехчево

Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2  
15.03.2016 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

### ОДЛУКА

за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година

#### Член 1

Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година.

#### Член 2

Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година, е составен дел од оваа одлука.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

*Број 08-387/1  
14.03.2016 год.  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.”број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07 и 156/09), Советот на Општина Пехчево на 23-тата седница одржана на 14.03.2016 година, донесе

### ЗАВРШНА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2015 ГОДИНА

#### Член 1

Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2015 година изнесуваат:

	Планирани	Реализирани
<b>Вкупни приходи</b>	<b>159.788.054</b>	<b>79.937.079</b>
- даночни приходи	14.696.397	9.085.335
- неданочни приходи	7.174.119	3.598.488
- капитални приходи	11.580.000	6.947.127
- приходи од дотации	40.892.673	37.450.000
- трансфери	60.280.000	17.067.257
- донации	25.164.865	5.788.872

<b>Вкупни расходи</b>	<b>175.288.054</b>	<b>78.559.519</b>
- утврдени намени	175.088.054	78.559.519
- резерви	200.000	0
<b>Дефицит</b>	<b>-14.900.000</b>	<b>0</b>
<b>Суфицит</b>	<b>0</b>	<b>1.377.560</b>
<b>Прилив</b>	<b>15.500.000</b>	<b>-778.276</b>
- продажба на хартии од вредност		
- приливи од домашен заем	15.500.000	340.739
- приливи од странски заем		
- други приливи (депозити)		-1.119.015
<b>Одлив (отплата на главнина)</b>	<b>600.000</b>	<b>599.284</b>
- отплата на главница	600.000	599.284

#### Член 2

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Пехчево на 31.12.2015 година изнесува :

<b>-Салдо на 31-12-2015</b>	<b>5.886.891 денари</b>
Салдо основен буџет	259.871 денари
Салдо буџет дотации	3.304.955 денари
Салдо буџет самофинансирачки активности	443.863 денари
Салдо буџет донации	1.878.202 денари

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на основниот буџет во износ од 259.871 денари се пренесува како прилив на основниот буџет на општина Пехчево за 2016 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на дотации во износ од 3.304.955 денари се пренесува како прилив на буџетот на дотации на општина Пехчево за 2016 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 443.863 денари се пренесува како приход на буџетот на самофинансирачки активности на општина Пехчево за 2016 година.

Разликата помеѓу остварените приходи и извршените расходи на буџетот на донации во износ од 1.878.202 денари се пренесува како приход на буџетот на донации на општина Пехчево за 2016 година.

#### Член 3

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи.

#### Член 4

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2015 година се искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени.

#### Член 5

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2015 година ќе се објави во “Службен гласник на општина Пехчево“.

**Број 08-387/2**  
**14.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно)

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно), што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2  
15.03.2016 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на Р.М бр.05/02,.) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево” бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година ја донесе следната:

### **О Д Л У К А**

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно)

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево го усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно).

#### **Член 2**

Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулативно), е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

*Број 08-388/1  
14.03.2016 год.  
Пехчево*

*Совей на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2  
15.03.2016 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Шехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за разрешување и именување на членови на Управен одбор**  
**на ЈКП “Комуналец”, Пехчево**

**Член 1**

Бранко Пешански се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево поради неприсуствување на 8 (осум), седници од вкупно одржани 12 седници.

Александра Величкова се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево поради судир на интереси.

За нови членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево се именуваат:

1. Јасмина Матевска
2. Ѓорѓи Цикарски

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево” .

*Број 08-398/1*  
*14.03.2016 година*  
*Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево*  
*Претседател,*  
*Стојче Стефановски с.р.*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2*  
*15.03.2016 год.*  
*Пехчево*

*Градоначалник на*  
*Општина Пехчево*  
*Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 год. донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на извештајот за извршени работи на**  
**ЈКП-Комуналец-Пехчево за 2015 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за извршени работи на ЈКП “Комуналец-Пехчево за 2015 година.

## Член 2

Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец-Пехчево за 2015 година, е составен дел од оваа Одлука.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. „Гласник на општина Пехчево”.

**Број 08-397/1**  
**14.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на за усвојување на Завршната сметка на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за за усвојување на Програмата за работа на ЈКП “Комуналец” за 2016 година што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 алинеја 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

### ОДЛУКА

за усвојување на завршната сметка на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2015 година

#### Член 1

Советот на општина Пехчево ја усвои завршната сметка на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2015 година.

#### Член 2

Завршната сметка на ЈКП „Комуналец,-Пехчево за 2015 година е составен дел на оваа одлука.

#### Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-389/1**  
**14.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување на одлуката за кофинансирање на проектот „ Уредување на мал плоштад во село Умлена”

Се ОБЈАВУВА одлуката за кофинансирање на проектот „ Уредување на мал плоштад во село Умлена, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на Република Македонија бр. 05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево број: 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

**ОДЛУКА**  
**за кофинансирање на проектот „ Уредување на мал плоштад во село Умлена“**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинансирањето на проектот „ Уредување на мал плоштад во село Умлена“ согласно јавниот повик од Бирото за регионален развој на Република Македонија – Финансирање проекти за развој на подрачја со спесифични развојни потреби, во висина од 19% од вкупната вредност на проектот.

**Член 2**

Средствата потребни за кофинансирање на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пехчево.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Пехчево.

*Број 08-401/1*  
*14.03.2016 год.*  
*Пехчево*

*Совей на Ойштина Пехчево*  
*Прейседател,*  
*Стојче Стефановски с.р.*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локлана самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување на одлуката за кофинансирање на проектот „Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените места во општина Пехчево“

Се ОБЈАВУВА одлуката за кофинансирање на проектот „Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените места во општина Пехчево“, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2*  
*15.03.2016 год.*  
*Пехчево*

*Градоначалник на*  
*Ойштина Пехчево*  
*Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на Република Македонија бр. 05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево број: 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

**ОДЛУКА**

**за кофинансирање на проектот „ Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените места во општина Пехчево“**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на општина Пехчево да учествува во кофинансирањето на проектот „ Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените места во општина Пехчево“ согласно јавниот повик од Бирото за регионален развој на Република Македонија – Финансирање проекти за развој на селата, во висина од 50% од вкупната вредност на проектот.

**Член 2**

Средствата потребни за кофинансирање на проектот ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина Пехчево.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во службен гласник на Општина Пехчево.

**Број 08-400/1**  
**14.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево., бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### РЕШЕНИЕ

за објавување одлуката за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014-2020 година”

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014-2020 година”, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Изгор Поповски с.р**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на Република Македонија бр. 05/02) и член 30 став 1 точка 41 од Статутот на општина Пехчево ( Службен гласник на општина Пехчево број: 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

### ОДЛУКА

за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014 – 2020 година”

#### Член 1

Се дава согласност на Општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма Балкан – Медитеран 2014-2020 година , со приоритетна оска 1: “Претприемништво и иновации” и Приоритетна оска 2: “Животна средина”.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

**Број 08-399/1**  
**14.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**



---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за приоритетен проект “Простапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” – општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за приоритетен проект “Простапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” – општина Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2  
15.03.2016 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

---

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 30 од Статутот на Општина Пехчево („Сл.Гласник на Општина Пехчево“ бр.04/09 и 05/14), а во врска со Јавниот повик бр.06/2016 на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за доставување на Барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година Мерка - 124, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе,

### **О Д Л У К А**

за приоритетен проект, „Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” - Општина Пехчево

#### **Член 1**

Се утврдува приоритет на проектот „Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево“ во рамки на Јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, **Мерка 124** Инвестиции во инфраструктурата за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за: Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште

#### **Член 2**

Средствата за утврдениот приоритет од член 1 на оваа Одлука ќе се користат од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

*Број-08- 396/1  
14.03.2016 година  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р.*

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за давање на согласност за инвестицијата со предлог проектот „Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево“

Се ОБЈАВУВА одлуката за давање на согласност за инвестицијата со предлог проектот „Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2  
15.03.2016 год.  
Пехчево*

*Градоначалник на  
Општина Пехчево  
Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“бр.5/02) и член 30 од Статутот на Општина Пехчево („Сл.гласник на Општина Пехчево“ бр.04/09 и 05/14), а во врска со Јавниот повик бр.06/2016 на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за доставување на Барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година Мерка - 124, Советот на Општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
за давање на согласност за инвестицијата со предлог проектот  
„Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево“

**Член 1**

Се дава согласност на Општина Пехчево да аплицира со предлог проектот „Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, Општина Пехчево“ во рамки на Јавниот повик на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, **Мерка 124** Инвестиции во инфраструктурата за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството наменети за: Инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево.

**Број 08-395/1**  
**14.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот во општина Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот во општина Пехчево, што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 18 и 19 Законот за експропријација (Сл. Весник на РМ бр. 95/12, 13/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15 и 23/16), а во врска со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ бр, 5/2002) и член 30 од Статутот на Општина Пехчево, (Сл. Гласник на ОП бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево, донесува:

**О Д Л У К А**  
за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност  
на недвижен имот во општина Пехчево Пехчево

**Член 1**

За потребите на Општина Пехчево заради реализација на Урбанистичкиот план на Пехчево ќе се врши експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот за реализација на јавен интерес во општината. Надоместокот ќе се врши во три зони на следниот начин :

Прва зона.....	400,00 ден./м2
Втора зона.....	300,00 ден./м2
Зона на населени места .....	100,00ден./м2

## Член 2

Надоместокот ќе се врши по следните Зони опишани како што следува

### 5. ГРАНИЦИ ЗА ЗОНИ ВО ПОТЕСНИОТ ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАД ПЕХЧЕВО

Во зависноста од степенот на уреденоста на градежното земјиште, во границите утврдени со Урбанистичкиот план и ГУП на Пехчево, му ги дава на корисникот (положбата на земјиштето, сообраќајната поврзаност со центарот, снабденоста со комуналните објекти инсталации, рационалност и други околности од значење за користење на тоа земјиште), градежниот реон на Пехчево се распоредува во три (3) зони и тоа **централно градско подрачје и вон централно градско подрачје и како зона на населени места.**

#### ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

Започнува од КП.БР: 2310 на Веселински Д. Јован опфаќа ги северните граници на парцелите по регионалниот пат Берово – Делчево се до Бензинската пумпа на АД „Макпетрол„ Скопје од северната страна на оградата, оди по патот на север Пехчево Делчево се до спојот на ул. „Истра„ од таму тргнува на север по стариот пат на Симин рид до спојот на ул. „Велко Влахович„ од таму оди на исток по истата до раскрсницата на ул. „Илинденска„ и ул. „Мирче Ацев„ тргнува на исток по мистата се до раскрсницата на ул. „Гоце Делчев„ и ул. „Ванчо Китанов„ од таму тргнува на југ по истата „Ванчо Китанов„ ја сече ул. „Маршал Тито„ и оди на југ се до спојот на „ЈНА„ спрема ДУП на Пехчево, од таму тргнува на запад по ул. „ЈНА„ и оди се до спојот на ул. „Индустриска„ по истата оди на запад се до спојот на ул. „8 Март„ поточно до куќата на Мицевски Јован, од таму на југ тргнува по ул. „98 Март„ продолжува по западната страна на градските турски гробишта се до спојот на источната страна на дворната ограда (граница на АД „Бомекс рефрактори„ Пехчево) и старата фабрика за подни плочки, скршнува на запад по дворната ограда ги заобиколува двете фабрики и се спојува на патот со „Равна Река„ од таму на север по границата на опфатот на ГУП на Пехчево, ја заобиколува западната страна односно дворната ограда на фабриката „Напредок Пехчево, западната страна на старата фабрика „Стаклара„ западната дворна ограда на сопственикот Кратевски Димитар и продолжува на север до спојот на Пехчевска река, од таму тргнува на север се спојува со регионалниот пат Пехчево - Делчево и се спојува со почетната точка, бензинска пумпа од каде почна зоната.

#### ВОН ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

Површината од градежниот реон што се наоѓа надвор од зоната на централното подрачје претставува вон централно градско подрачје

Површината определена со границите на градежниот реон во малото стопанство се приклучува во зоната како вонцентрално градско подрачје.

Површината надвор од градежниот реон на ДУП и ГУП се смета како зона на населено место.

**Напомена; Проширувањето на ГУП во текот на 2014 година ќе влезе во зоната како Вонцентрално градско подрачје.**

## Член 3

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

*Број 08-403/1  
14.03.2016 год.  
Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево  
Претседател,  
Стојче Стефановски с.р*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година, што Советот на општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 год. донесе:

### **О Д Л У К А**

за усвојување на Програма за за спроведување на општи мерки за зштита на населението од заразни болести во 2016 година

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвои Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година.

#### **Член 2**

Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година, е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-402/1**  
**14.03.2016год.**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015 година а што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 34 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија**  
**Пехчево за 2015 година**

**Член 1**

Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015 година.

**Член 2**

Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015 година е составен дел на оваа одлука.

**Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

*Број 08-391/1*  
*14.03.2016 година*  
*Пехчево*

*Совет на Општина Пехчево*  
*Претседател,*  
*Стојче Стефановски с.р.*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ., бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за усвојување на Завршната сметка за работењето на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2015 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Завршната сметка за работењето на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2015 година што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

*Број 09-405/2*  
*15.03.2016 год.*  
*Пехчево*

*Градоначалник на*  
*Општина Пехчево*  
*Игор Поповски с.р.*

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 9 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 05/02) и член 30 став 1 алинеја 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 14.03.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2015 година**

**Член 1**

Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2015 година.

**Член 2**

Завршната сметка на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2015 година е составен дел на оваа одлука

### **Член 3**

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-392/1**  
**14.03.2016 година**  
**Пехчево**

**Совет на Ойштина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Ойштина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево(Сл. гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

### **ОДЛУКА**

**за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД „Равен,-Пехчево, за 2016 година**

#### **Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата работа на ЈПУД „Равен,-Пехчево за 2016 година.

#### **Член 2**

Програмата за работа на ЈПУД „Равен,-Пехчево за 2016 година е составен дел од оваа одлука.

#### **Член 3**

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

**Број 08-393/1**  
**14.03.2016 година**  
**Пехчево**

**Совет на Ойштина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување одлуката за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година

Се ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Ойштина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 алинеја б од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 алинеја 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. Гласник на општина Пехчево бр.04/09 и 05/14), советот на општина Пехчево на седница одржана на 14.03.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево, за 2016 година**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево ја усвојува Финансовиот план за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2016 година.

**Член 2**

Финансовиот план за работа на ЈПУД „Равен,,-Пехчево за 2016 година, е составен дел од оваа одлука.

**Член 3**

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина Пехчево”.

**Број 08-394/1**  
**14.03.2016 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

---

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ,, бр.5/2002), и член 50 од Статутот на општина Пехчево („Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.04/09 и 05/14), Градоначалникот на општина Пехчево донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**

за објавување одлуката за награда на учениците при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево

Се ОБЈАВУВА одлуката за награда на учениците при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево, што советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2016 година.

**Број 09-405/2**  
**15.03.2016 год.**  
**Пехчево**

**Градоначалник на**  
**Општина Пехчево**  
**Игор Поповски с.р.**

---

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 04/09 и 05/14), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2016 година донесе:

**О Д Л У К А**  
**за награда на учениците при ООУ „Ванчо Китанов,,- Пехчево**

**Член 1**

Советот на општина Пехчево донесе одлука со која се уредуваат наградите на ученици кои постигнуваат забележителни резултати, во воспитно - образовниот процес, односно ученици кои освоиле прво, второ и трето место на државните натпревари.

**Член 2**

Паричниот надоместок што ќе го добиваат учениците за освоени места на државните натпревари изнесува:

- 6.000,00 денари – за освоено прво место
- 3.000,00 денари – за освоено второ место
- 2.000,00 денари за освоено трето место

**Член 3**

Одлуката влегува во сила со осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.

**Број 08-404/1**  
**14.03.2016 година**  
**Пехчево**

**Совет на Општина Пехчево**  
**Претседател,**  
**Стојче Стефановски с.р.**

## СОДРЖИНА:

---

---

1. Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Пехчево за 2015 година.....1
2. Одлука за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за квартал од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година (кумулятивно).....4
3. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈКП “Комуналец”, Пехчево...5
4. Одлука за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП Комуналец”, Пехчево за 2015 година.....5
5. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП “Комуналец”, Пехчево за 2015 година.....6
6. Одлука за кофинансирање на проектот „ Уредување на мал плоштад во село Умлена”.....7
7. Одлука за кофинансирање на проектот „Изработка на техничка документација за изградба на улици во дел од населените места во општина Пехчево”.....7
8. Одлука за давање на согласност општина Пехчево да аплицира на повикот од ИПА, Програмски дел: INTRREG, Програма “Балкан – Медитеран 2014-2020 година”.....8
9. Одлука за приоритетен проект “Простапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник” – општина Пехчево.....9
10. Одлука за давање на согласност за инвестиција со предлог проектот “Пристапен пат кој води до земјоделско земјиште во село Црник, општина Пехчево”.....10
11. Одлука за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот во општина Пехчево.....10
12. Одлука за усвојување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2016 година.....12
13. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата на Полициската канцеларија Пехчево за 2015 година.....13
14. Одлука за усвојување на Завршната сметка за работењето на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2015 година.....13
15. Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година.....14
16. Одлука за усвојување на Финансовиот план за работа на ЈПУД “Равен” – Пехчево за 2016 година.....15
17. Одлука за награда на учениците при ООУ “Ванчо Китанов” – Пехчево.....15